

МОБИЛИТИ БРОКЕР АД -Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31.12.2023.

со извештај на овластениот ревизор

С к о п ј е, мај 2024

Осигурително брокерско друштво
МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје

Примено:	20.05.2024		
Орг/Едини.	Број	Примено	Својственост
03	991/2		

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

**АКЦИОНЕРИТЕ И МЕНАЏМЕНТОТ
на МОБИЛИТИ БРОКЕР А.Д. – Скопје**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **МОБИЛИТИ БРОКЕР А.Д. Скопје**, коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба (билансот на состојба) заклучно со 31 декември 2023 година, и извештајот за сеопфатната добивка (билансот на успех), извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди кои се прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународни стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на МОБИЛИТИ БРОКЕР А.Д. – Скопје, заклучно со 31 декември 2023 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Други прашања

Поединечните финансиски извештаи на МОБИЛИТИ БРОКЕР А.Д.-Скопје за годината што завршува на 31 декември 2022 се ревидирани од друг ревизор кој има изразено неквалификувано мислење на поединечните финансиски извештаи на 26 април 2023 година во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството е одговорно за изготвувањето на годишната сметка и финансиските извештаи согласно на барањата на член 384 од Законот за трговските друштва. Согласно на член 34(д) од Законот за ревизија наша одговорност е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена за известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, од сите материјални аспекти, со поднесената годишната сметка и со ревидираните финансиски извештаи на Осигурително брокерско друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР А.Д.-Скопје, за годината која што завршува на 31 декември 2023 година.

Гевгелија, 16 мај 2024 година

Овластен ревизор:
Петров Здравко



Друштво за ревизија и консалтинг
ТРИО – КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија
Управител,



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА
НА

Осигурително брокерско друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД. Скопје

СОДРЖИНА:

Страна

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за сеопфатна добивка за	2023 година	2
Извештај за финансиската состојба		
на ден 31.Декември	2023 година	3
Извештај за готовинските текови за	2023 година	4
Извештај за промените на главнината за	2023 година	5
Белешки кон финансиските извештаи		7-28
Прилози:		
Годишна сметка		
Годишен извештај		

Скопје, мај 2024 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината што завршува на 31. Декември 2023 и 2022 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		Година	Година
Приходи од продажба	4	54.096	51.691
Останати приходи	4	96	290
Потрошени материјали и ситен инвентар	5	564	572
Услуги со карактер на материјални трошоци	6	10.425	21.604
Трошоци за вработените	8	14.466	13.458
Трошоци за депрецијација и амортизација	7	92	157
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	7	47	-
Останати оперативни расходи	9	26.339	14.174
Добивка/загуба од оперативно работење		2.259	2.016
Финансиски приходи	10	25	15
Финансиски расходи	10	-	-
Добивка/загуба пред оданочување		2.284	2.031
Данок од добивка	11	1.922	1.699

Добивка/загуба за годината

362

331

ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА

362

331

Одобрени, Скопје 29.02.2024 година

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Претседател на Управен одбор



Димитар Миновски

за AMCM Услуги консалтинг ДОО Скопје



Друштво за посредување и советување
AMCM УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДООО

Ирена Велкова

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.12.2023 ГОДИНА

Позиција	(во 000 ден)	белешка	2023	2022
СРЕДСТВА				
Постојани средства			2.226	1.986
Нематеријални средства	12	-	-	12
Недвижности постројки и опрема	13	2.226	1.974	
Тековни средства			29.716	32.328
Залихи	14	-	-	-
Побарувања од купувачи	15	6.094	4.010	
Побарувања од поврзани друштва	15		37	
Останати побарувања	16	5.081	5.343	
Активни временски разграничувања	17	423	-	
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	18	18.118	22.934	
ВКУПНО СРЕДСТВА			31.942	34.314
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ				
Капитал			21.479	21.117
Зapiшан капитал	19	3.061	3.061	
Резерви	19	3.837	3.837	
Акумулирана добивка (загуба)	19	14.219	13.888	
Добивка за финансиска година	19	362	331	
ОБВРСКИ			10.463	13.196
Тековни обврски			10.463	13.196
Обврски спрема добавувачи	20	7.132	9.005	
Обврски спрема поврзани друштва	20	226	209	
Обврски за аванси, депозити и кауции	20	81	73	
Останати обврски за вработените	21	812	700	
Обврски кон државата	22	900	1.119	
Останати краткорочни обврски	23	1.312	2.088	
Долгорочни обврски			-	-
Обврски за долгорочни кредити	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	-	-	-	-
Останати долгорочни резервирања	-	-	-	-
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			31.942	34.314

Одобрени, Скопје 29.02.2024 година

Белешките прикажани на страните од 7 до 28 се составен дел на финансиските извештаи

Претседател на Управен одбор

Димитар Миновски

за АМСМ Услуги консалтинг ДОО Скопје

Ирена Велкова

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДРУШТВОТО
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2023 ГОДИНА**

(во 000 ден)

Позиција	2023	2022
А) Готовински текови од деловни активности	(5.821)	4.282
Нето добивка (загуба) после оданачување	362	331
Амортизација	92	157
Ревалоризација на амортизација	-	-
Намалување (зголемување) на залихите	-	-
Намалување (зголемување) на побарувањата од купувачите	(1.970)	1.791
Намалување (зголемување) на побарувања за аванси	-	-
Намалување (зголемување) на остан. краткорочни побарувања	185	199
Намалување (зголемување) на АВР	(417)	-
Зголемување (намалување) обврски спрема добавувачите	(1.509)	583
Зголемување (намалување) обврски за примени аванси	8	-
Зголемување (намалување) на останати краткорочни обврски	(1.233)	1.221
Зголемување (намалување) на ПБР	-	-
Останати оперативни расходи	(1.339)	-
Б) Готовински текови од инвестициони активности	1.006	1.943
Директни набавки на немат. и материј. средства	(333)	(1.943)
Продажба на материјални и нематеријални средства	1.339	-
Намалување (зголемување) на долгорочни вложувања	-	-
Намалување (зголемување) на долгорочни побарувања	-	-
Намалување (зголемување) на кратк. финансиски вложувања	-	-
В) Готовински текови од финансиски активности	-	-
Зголемување на капиталот	-	-
Зголемување (намалување) на долгорочни кредити	-	-
Стекнување на малцински интереси	-	-
Исплатени дивиденд	-	-
Продажба (откуп) на сопствени акции	-	-
Зголемување (намалување) на паричните средства	(4.815)	2.339
Парични средства на почетокот на годината	22.933	20.594
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА	18.118	22.934

Паричните средства ги опфаќаат парите во благајната и средствата на жиро сметката

**Белешките прикажани на страните од 7 до 28
се составен дел на финансиските извештаи**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Дата на финансиските извештаи: 31.12.2023

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА

во 000 денари

Позиција	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Акумулирана загуба	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2022	3.061	3.837	13.888	-	20.786
<i>Сеопфатна добивка</i>	-	-	-	-	
Добивка/загуба за годината	-	-	331	-	331
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	
<i>Трансакции со сопствениците</i>					-
Исплата на дивиденда	-	-	-	-	-
Зголемување на капитал	-	-			-
Покривање на загубата од претходни години	-	-	-	-	-
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-	-
Останати усогласувања	-	-	-	-	
Состојба на 31 Декември 2022	3.061	3.837	14.220	-	21.117

Позиција	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Акумулирана загуба	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2023	3.061	3.837	14.220	-	21.117
<i>Сеопфатна добивка</i>	-	-	-	-	-
Добивка/загуба за годината	-	-	362	-	362
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
<i>Трансакции со сопствениците</i>					
Исплата на дивиденда	-	-	-	-	-
Зголемување на капитал	-	-	-	-	-
Покривање на загубата од претходни години	-	-	-	-	-
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-	-
Останати усогласувања	-	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2023	3.061	3.837	14.582	-	21.479

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

БЕЛЕШКА 1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Осигурителното брокерско друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД – Скопје се појавува како осигурително брокерско друштво од 07.05.2008 година. Друштвото има добиено Решение за издавање на дозвола за вршење на работи Осигурително брокерски работи бр. 12-6568/7 од 15.04.2008 година од Министерство за финансии на Република Македонија за давање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително Брокерска кука. Друштвото е регистрирано во Централниот регистар на Република Северна Македонија на 07.05.2008 година со главна приоритетна дејност/приходна Шифра на дејноста 66.22 дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Во рамките на дејноста ги извршува следните активности

- Посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие на осигурениците;
- посредување при реализирање на оштетни побарувања по остварен осигурен штетен настан;
- снимање на ризици;
- снимање и процена на штети
- посредување при продажба на остатоци од осигурани оштетени предмети;
- изготвува адекватна анализа на ризикот и предлага соодветно осигурително покритие за осигуреникот;
- го информира друштвото за осигурување за намерата на осигуреникот да склучи договор за осигурување и го запознава осигуреникот со условите на полисите и прописите кои го регулираат определувањето на износот на премијата;
- посредува во име на осигуреникот за склучувањето на договор за осигурување кој земајќи ги во предвид сите околности од значење за ризикот на поединечен случај ќе му обезбеди на осигуреникот најсоодветно покритие;
- проверување на содржината на полисите за осигурување;
- укажување помош на осигуреникот во текот на важењето на договорот за осигурување, како пред така и по настанување на осигурениот настан, а особено да обезбеди дека осигуреникот ги извршил правните дејствија во предвидените рокови кои се предуслов за стекнување и уживање на правата кои произлегуваат од договорот за осигурување;
- укажување правна помош во осигурувањето и соработка со надлежни лица служби на клиентот за подготовка на доказна документација за основот и висината на оштетното побарување како и да прибира други потребни докази;
- доколку осигурувањето односно реосигурувањето на некој ризик не може да се изврши во Република Северна Македонија, може да посредува при склучување на договори за осигурување со странски друштва за осигурување;
- не смее да врши посредување при склучување на договор за осигурување кој е во спротивност со член 49 од Законот за супервизија на осигурувањето.

Дејност и вработени

Основна дејност на Друштвото според НКД е 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници. Друштвото своето работење го обавува преку 13 подружница на територијата на Република Северна Македонија. Бројот на вработените на 31.12.2023 година изнесува 24 лица.

Седиште:

Седиштето на Друштвото е во Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51 Скопје-Центар,Центар

Матичен број:

636067

Единствен даночен број:

4030008031445

Основачи и одговорност:

Основачи на друштвото се Акционери согласно со акционерската книга која се води во Централниот Депозитар за хартии од вредност на Република Северна Македонија. Друштвото има издадено 5000 акции со номинална вредност на една акција од 10 ЕУР и вкупен запишан номинален капитал 50.000,00 ЕУР.

Органи на Друштвото

Органи на Осуриетелно брокерско друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД. се:

1. Собрание на акционери
2. Надзорен Одбор
3. Управен Одбор

Собранието на акционери е највисок орган на Друштвото преку кој акционерите ги остваруваат своите права и интереси. Истото може да работи доколку на седницата присуствуваат верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас, секоја акција која дава право на еден глас. Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство на акциите со право на глас претставени на Собранието, освен доколку со Законот за трговските друштва или со статутот на друштвото не се пропишани други услови. Собранието помеѓу другото ја одобрува и работата на членовите на Надзорниот Одбор и Управниот Одбор во начинот на водењето и управувањето на Друштвото.

Овластеното лице-Претседател на Управниот одбор управува со работењето на Друштвото. Истиот има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото и на дејствувањето во сите околности на од името на Друштвото.

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот имот.

Лицето овластено за застапување е Димитар Миновски – овластено лице, Претседател на Управен одбор со неограничени овластувања.

Надзорниот одбор е составен од 3 члена и се : Спасе Јовковски – независен член на надзорен одбор-претседател на Надзорен одбор, Јонче Лајмановски-член на надзорен одбор и Никола Пехливанов-член на надзорен одбор,

Управниот одбор е составен од 5 члена и се: Димитар Миновски - претседател и член на Управен одбор, Мирослав Крстовски - член на управен одбор, Воислав Ристовски - член на управен одбор, Роберто Рогожарски - член на управен одбор, Љубе Матески - член на управен одбор.

Овие податоци се запишани во Трговскиот регистар што се води кај Централниот регистар на Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи, на Осигурителното брокерско друштво **МОБИЛИТИ БРОКЕР АД – Скопје** дадени на страниците 2 до 5 се изготвени во согласност со важечките прописи и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, и тоа Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/204.....192/2015) и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), и Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за водење на сметководството во службен весник на РСМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011 година применливи од 1 јануари 2010 година. Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2023 година, Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјада денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација на тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

2.2 Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на

принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на порастот на цените на производителите на индустриските производи кои ги објавува Државниот Завод за статистика на Република Северна Македонија и за вложувањата расположиви за продажба кои се признаени според нивната објективна пазарна вредност.

2.3 Користење на проценки и расудувања

При подготвување на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во Финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположиви информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареност на залихите, објективната вредност на вложувањата расположиви за продажба и сл.

Во текот на периодот одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените на сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената или во идните периоди доколку промената влијае на двете.

2.4. Континуитет на работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи за догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.5 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2022 година се ревидирани од друг ревизор со што е обезбедена споредливост со Финансиските извештаи за годината што завршува на ден 31.12.2023 година.

БЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31. декември 2023 година се изнесени во резимето на значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка:

3.1 Приходи од продажба на производи и услуги

Приходите од услуги се признаваат до степен на завршеност на услугите на денот на известувањето. Степенот на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога значајни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите. Приходите се искажуваат според објективната вредност на примениот надомест или побарување кое ќе се прими и претставуваат износи кои се добиваат од извршени услуги на осигурително застапување и посредување во текот на редовното работење.

Приходите од камата се евидентираат во корист на билансот на успех во пресметковниот период кога настанале, односно на периодот на кој се однесуваат земајќи го предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка.

Однапред наплатените или незаработените приходи кои не ги исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден период, се проценуваат како пасивни временски разграничувања.

3.2 Трошоци од работењето – расходи

Расходите се признаваат за периодот во кој се настанати во висина на нето вредноста на потрошените материјали или примени услуги, чија вредност се пренесува во новосоздадената вредност од која се очекуваат идни приливи во Друштвото.

Поодделно се искажува вредноста на продадените полиси како набавна вредност на продадени стоки.

Однапред платените трошоци за идни периоди или трошоците кои не ги исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден период, се проценуваат како активни временски разграничувања.

3.3 Приходи и расходи од наеми

Приходите и расходите од оперативен наем се признаваат само за соодветниот пресметковен период.

3.4 Приходи и расходи од камати и курсни разлики

Приходите и расходите од камати се признаваат за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот прилив или одлив на средствата.

Приходите и расходите од курсните разлики на странски средства за плаќање се признаваат според девизниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на трансакцијата.

3.5 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се проценуваат според набавната вредност, само доколку е извесно дека идните економски користи ќе бидат прилив на Друштвото и трошоците на средствата можат веродостојно да се мерат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се алоцира за време на најдобро проценетиот век на употреба на средството.

3.6 Материјални средства

Долгорочните материјални средства се евидентираат по набавна вредност. Издатоците направени за замена на дел на материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се извесни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како трошок во моментот на настанувањето.

Амортизацијата се пресметува по пропорционалната метода со примена на стапки определени со сметководствената политика на Друштвото за намалување на вредноста на средствата до нивната преостаната вредност, применувајќи ги пропишаните стапки од домашната законска регулатива на РСМ пропишана со Номенклатурата на средствата за амортизација. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно односно за секое средство поодделно. Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење.

Годишните стапки за амортизацијата, применети на некои позначајни ставки од материјалните средства се прикажани во следниов преглед:

- Опрема, канцелариски инвентар	20% – 25%
- Моторни возила	25%

3.7 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат според номиналната вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи.

Ненаплативите побарувања, како и побарувањата од каматите што произлегуваат од нив, се базираат на проценката на менаџментот за можноста за нивна наплата.

3.8 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово во благајната, чековите, мениците, како и депозитите на денарските

средства на трансакциските сметки на Друштвото кои се водат кај деловните банки и денарската противвредност на девизните средства на девизните сметки.

3.9 Обврски спрема добавувачите

Обврските спрема добавувачите во евиденцијата на Друштвото се евидентираат според номиналната вредност на обврската.

3.10 Обврски за кредити и други позајмици

Обврските за долгорочните и краткорочните кредити почетно се евидентираат според нето примените средства. Сите износи од кредитните обврски кои доспеваат за плаќање во рок од 12 месеци од датата под која се изготвуваат финансиските извештаи се класифицираат како тековни обврски.

3.11 Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот во кој се објавени.

3.12 Обврски за даноци

Ако правното лице оствари добивка пред оданочувањето има обврска да плаќа данок на добивка. Добивката пред оданочување утврдена според одредбите од Законот за данок на добивка, се корегира за одредени непризнаени приходи, расходи и инвестиции. Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10%.

3.13 Користи на вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб односно во Државниот пензиски фонд а дел во приватните пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.14.Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странски валути се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки или загуби кои произлегуваат од курсните разлики признаени се како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

3.15.Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите во Финансиските извештаи за годината што за вршува на 31. декември 2023 година се следните:

Валута	31 Декември 2023	31 Декември 2022
1 €	61,4950 денари	61.4923 денари
1 \$	55.6516 денари	57.6535 денари
1GBR	70.7612 денари	69.3350 денари

3.16 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние субјекти во чии меѓусебни односи едниот субјект го контролира другиот субјект со значајно влијание на матичното Друштво во деловните одлуки на зависното Друштво. Трансакциите со поврзани субјекти се евидентираат одделно од трансакциите со трети субјекти.

3.17. Обелоденување на настаните по датумот на известувањето

Настаните кои имаат вијание на информациите за тековната година, а се случиле по завршувањето на годината, се рефлектираат во финансиските извештаи за годината. Кога материјално значајни настани се случуваат по завршетокот на годината, а за истите не може да се извршат корекции во финансиските извештаи, се обелоденуваат во објаснувачките белешки.

3.18. Промена на сметководствени политики – корекции од промените

Доколку поради промена на сметководствените политики за тековната година настанат ефекти во однос на проценките во билансот на состојба или износите признаени во билансот на успех, разликите се обелоденуваат во финансиските извештаи.

3.19 Управување со финансиски ризици**3.19.1. Пазарен ризик**

а) Ризик од курсни разлики

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2023 и 2022 година се како следи:

	2023	2022
ЕУР	61.4950	61.4932
УСД	55.6516	57.6535
GBR	70.7612	69.3350

б) Каматен ризик

Друштво е изложено на ризик од промена на каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и парични текови.

в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

3.19.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.19.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл.

Показател на кредитна задолженост

Опис	(во 000 денари)	
	2023	2022
Обврски по кредити	-	-
Парични средства и краткорочни депозити во банки	18.118	22.934
Нето обврски(пари)	(18.118)	(22.934)
Капитал и резерви	21.479	21.117
% на кредитна задолженост	(84,35) %	(108.60)%

3.19.4. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.19.5. Проценка на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и од тука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството смета дека искажаните

сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредност при пазарни услови.

БЕЛЕШКА 4. ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

(во 000 денари)		
опис	2023	2022
Приходи од брокеража	54,096	51,691
Останати приходи	96	290
Вкупно	54,192	51,981

Приходите од продажба Друштвото ги остварува со посредување, продажба на полиси, при осигурувањето. Друштвото продава полиси за осигурување за сметка на осигурителните компании. Приходите од продажба на осигурителни полиси признаени во билансот на успех за 2023 година го сочинуваат најзначајниот дел од остварените приходи за таа година. Друштвото во текот на 2023 година врши посредување при осигурувањето за осигурителните компании во Република Северна Македонија.

Друштвото приходите од продажба на полиси ги искажува во висина на набавната вредност на полисите за осигурување кои ги продава за сметка на осигурителните компании. Приходите од продажба Друштвото ги искажува врз основа на примен надомест односно побарување од купувачот, од кое се очекува иден прилив на економска корист во Друштвото.

ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Расходите се признаени врз основа на веродостојна документација за нето вредноста на потрошените материјали или примени услуги, чија вредност се пренесува во новосоздадената вредност од која се очекуваат идни приливи во Друштвото. Во финансиските извештаи за периодот 01.01.-31.12.2023 година како расходи презентирани според функцијата, признаени се следниве трошоци:

БЕЛЕШКА 5. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

(во 000 денари)		
опис	2023	2022
Трошоци за материјали	439	402
Трошоци за енергија	125	149
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми		21
Вкупно	564	572

Потрошените материјали не се значајна ставка во билансот на успех на Друштвото, а се однесуваат на потрошен канцелариски материјал, електрична енергија и слично.

БЕЛЕШКА 6. УСЛУГИ

(во 000 денари)		
О П И С	2023	2022
Транспортни услуги	14	23
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	685	627
Услуги за одржување и заштита	1110	1365
Наем-лизинг	4615	4725
Комунални услуги		
Трошоци за реклама, пропаганда и саеми	183	293
Останати услуги	3,818	14,572
В к у п н о	10,425	23,627

Друштвото бележи намалување кај трошоците за услуги. Најзначајна ставка е трошокот за наем и за останати услуги.

БЕЛЕШКА 7. АМОРТИЗАЦИЈА

(во 000 денари)		
О П И С	2023	2022
Амортизација на долгорочните материјални средства	92	157
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	47	
В к у п н о	139	157

Друштвото за годината која завршува на 31.12.2023 има пресметната амортизација на основните средства. Трошокот за амортизација во однос на претходната година е намален.

БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

(во 000 денари)		
О П И С	2023	2022
Плата и надоместоци од плати	14,051	12,944
Останати трошоци за вработените	415	515
В к у п н о	14,466	13,459

Трошоците за плати на вработените го сочинуваат бруто износот на надоместокот на вработените признаен врз основа на извршена работа за време на пресметковниот период. Пресметките на платите се изготвуваат месечно. Трошоците за вработени во однос на претходната година се наголемени. Како останати трошоци за вработени се по основ за исплатен надоместок на вработените за користење на годишен одмор.

БЕЛЕШКА 9. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

(во 000 денари)		
О П И С	2023	2022
Дневници за службени патувања	19	
Трошоци за надоместоци и други примања	18,536	7,232
Надомест на трошоците на вработените	71	
Трошоци за донации и спонзорства	6	
Трошоци за репрезентација	429	454
Премии за осигурување	214	
Даноци кои не зависат од резултатот	43	51
Банкарски услуги трошоци на платен промет	1,655	1,483
Останати нематеријални трошоци	5,366	4,954
В к у п н о	26,339	14,174

Нематеријалните трошоци од работењето и трошоците за услуги во поднесените финансиски извештаи за 2023 година се во износ од 26.339 илјада денари, најзначајни се трошоците за надоместоци и други примања.

БЕЛЕШКА 10. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕТО

(во 000 денари)		
О П И С	2023	2022
Приходи од камати	25	15
Расходи за камати		
Нето финансиски приходи (расходи)	25	(15)

Приходите од финансирањето не се значајна ставка во билансот на успех на Друштвото. За 2023 година Друштвото има приходи од финансирање, во износ од 25 илјада денари.

БЕЛЕШКА 11. ОСТВАРЕНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) И ДАНОК НА ДОБИВКАТА

(во 000 денари)		
О П И С	2023	2022
Добивка (загуба) пред оданочувањето	2,284	2,031
Данок на добивка	(1,922)	(1,699)
Нето добивка (загуба) по оданочувањето	362	332

Во Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) на Друштвото за годината која завршува на 31.12.2023 има искажано добивка во износ од 2.284 илјада денари и истата е усогласена за данок на добивка во износ од 1.922 илјада денари и оставрена нето добивка во износ од 362 илјада денари.

ДАНОК НА ДОБИВКА

УТВРДЕН РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО	2.284.029
--------------------------------	-----------

УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ	16.940.797
------------------------------------	------------

Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста	6.100
--	-------

Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висина утврдена со закон	16.415.834
---	------------

Трошоци за репрезентација	415.054
---------------------------	---------

Траен отпис на ненаплатени побарувања	56.716
---------------------------------------	--------

Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	47.093
--	--------

ДАНОЧНА ОСНОВА	19.224.826
-----------------------	-------------------

ДАНОЧНА ОСНОВА ПО НАМАЛУВАЊЕ	19.224.826
-------------------------------------	-------------------

ПРЕСМЕТАН ДАНОК НА ДОБИВКА	1.922.483
-----------------------------------	------------------

ПРЕСМЕТАН ДАНОК ПО НАМАЛУВАЊЕ	1.922.483
--------------------------------------	------------------

ПЛАТЕНИ АКОНТАЦИИ НА ДАНОК НА ДОБИВКА	1.728.899
--	------------------

ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ДАНОК ПРЕНЕСЕН ОД ПРЕТХОДЕН ПЕРИОД	-
---	----------

ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА ПЛАЌАЊЕ	193.584
------------------------------------	----------------

БЕЛЕШКА 12. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

(во 000 денари)

о п и с	софтвер	концесии	Вкупно
набавна вредност			
состојба на 01.01.2022.	2,490	69	2,559
зголемување - набавки во 2022 година	0	0	0
намалување - продажба, отпис		0	0
состојба на 31.12.2022.	2,490	69	2,559
исправка на вредноста			
состојба на 01.01.2022.	(2,378)	(69)	(2,447)
амортизација за 2022 година	(100)	0	(100)
намалување - амортизација на отуѓените		0	0
состојба на 31.12.2022.	(2,478)	(69)	(2,547)
книговодствена вредност на 01.01.2022	112	0	112
книговодствена вредност на 31.12.2022.	12	0	12

(во 000 денари)				
о п и с	софтвер	концесии		Вкупно
набавна вредност				
состојба на 01.01.2023.	2,490	69		2,559
зголемување - набавки во 2023 година	0	0	0	0
намалување - продажба, отпис		0		0
состојба на 31.12.2023.	2,490	69	0	2,559
исправка на вредноста				
состојба на 01.01.2023.	(2,478)	(69)		(2,547)
амортизација за 2023 година	(12)	0		(12)
намалување - амортизација на отуѓените		0		0
состојба на 31.12.2023.	(2,490)	(69)		(2,559)
книговодствена вредност на 01.01.2023	12	0	0	12
книговодствена вредност на 31.12.2023.	0	0	0	0

БЕЛЕШКА 13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

(во 000 денари)				
о п и с	постројки и опрема	канц. и др. опрема	материјални средства во подготовка	Вкупно
набавна вредност				
состојба на 01.01.2022.	1,502	3,094		4,596
зголемување - набавки во 2022 година	109	38	1,796	1,943
намалување - продажба, отпис		(112)		(112)
состојба на 31.12.2022.	1,611	3,020	1,796	6,427
исправка на вредноста				
состојба на 01.01.2022.	(1,463)	(3,046)		(4,509)
амортизација за 2022 година	(35)	(22)		(57)
намалување - амортизација на отуѓените		112		112
состојба на 31.12.2022.	(1,498)	(2,956)		(4,454)
книговодствена вредност на 01.01.2022	4	138	0	142
книговодствена вредност на 31.12.2022.	113	64	1,796	1,973

о п и с	постројки и опрема	канц. и др. опрема	материјални средства во подготовка	Вкупно
набавна вредност				
состојба на 01.01.2023.	1,611	3,020	1,796	6,427
зголемување - набавки во 2023 година	325	8	332	665
намалување - продажба, отпис	(834)	(505)	(332)	(1,671)
состојба на 31.12.2023.	1,102	2,523	1,796	5,421
исправка на вредноста				
состојба на 01.01.2023.	1,498	2,956		4,454
амортизација за 2023 година	57	23		80
намалување - амортизација на отуѓените	(834)	(505)		(1,339)
состојба на 31.12.2023.	721	2,474		3,195
книговодствена вредност на 01.01.2023	890	546	1,796	3,232
книговодствена вредност на 31.12.2023.	381	49	1,796	2,226

Друштвото за годината која завршува на 31.12.2023 има евидентирано ново набавени основни средства во износ од 333 илјада денари, и намалување на материјални основни средства во износ од 1.339 илјада денари. За евидентираниите материјални средства, Друштвото има пресметнато амортизација.

БЕЛЕШКА 14 ЗАЛИХИ

(во 000 денари)

о п и с	2023	2022
Залихи на резервни делови и ситен инвентар		402
Автогуми во употреба		17
Вредносно усогласување на залихи на ситен инвентар		(419)
Вкупно	0	0

БЕЛЕШКА 15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

(во 000 денари)

о п и с	2023	2022
Побарувања од купувачи во земјата непосредни работи на осигурување	6,666	4,487
Побарувања од поврзани друштва		37
Усогласување-Побарување од купувачи во земјата	(572)	(477)
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата		
Вкупно	6,094	4,047

Побарувањата од купувачите Друштвото ги евидентира на пресметковна основа. Евидентирањето на побарувањата е по основ на испоставени

финансиски документи, фактури за продадени полиси на клиентите и фактурирана брокеража на осигурителните компании.

Друштвото врши проценка на наплативоста на салдото на побарувањата на крајот од годината.

Старосна структура на побарувањата со состојба 31.12.2022 година

салдо	недоспеани	доспеани/недоспеани побарувања					
		до 30 дена	од 31 до 60 дена	од 61 до 120 дена	од 121 до 270 дена	над 271 дена	вкупно
4.485.687	2.793.761	928.210	120.299	59.347	110.101	473.969	4.485.687

Старосна структура на побарувањата со состојба 31.12.2023 година

салдо	недоспеани	доспеани/недоспеани побарувања					
		до 30 дена	од 31 до 60 дена	од 61 до 120 дена	од 121 до 270 дена	над 271 дена	вкупно
6.666.101	3.953.308	1.360.342	451.118	140.319	398.562	362.452	6.666.101

БЕЛЕШКА 16. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

(во 000 денари)

опис	2023	2022
Останати побарувања	8236	8546
Вредносно усогласување на останати побарувања	-3173	-3221
Останати побарувања од вработени	18	18
Вкупно	5,081	5,343

БЕЛЕШКА 17. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ

(во 000 денари)

опис	2023	2022
Останати однапред платени трошоци и пресметани приходи	423	5
Вкупно	423	5

БЕЛЕШКА 18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

(во 000 денари)

опис	2023	2022
Трансакциски сметки	17322	22142
Хартии од вредност-готовински еквиваленти	537	485
Благајна	259	306
Вкупно	18,118	22,933

Друштвото своето работење го обавува преку трансакциски сметки на денарски сметки кои се водат во деловните банки а помал дел од работењето

со своите парични средства го обавува преку благајната. Паричните средства на крајот на годината се намалени.

БЕЛЕШКА 19. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

О П И С	(во 000 денари)	
	2023	2022
Запишан капитал	3,061	3,061
Законски резерви	3,837	3,837
Акумулирана добивка/(загуба)	14,219	13,888
Добивка за финансиска година	362	331
Вкупно	21,479	21,117

БЕЛЕШКА 20. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ

о п и с	(во 000 денари)	
	2023	2022
Обврски спрема добавувачи во земјата	550	737
Обврски спрема осигурителни компании	6,582	7,920
Обврски спрема поврзани друштва	226	209
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	81	73
Вкупно	7,439	8,939

Друштвото во финансиските извештаи обврските спрема добавувачите ги проценува врз основа на неплатените фактури за набавена стока и услуги на денот на составувањето на билансот. Обврските спрема добавувачите се намалени во однос на претходната година.

Старосна структура на обврски спрема добавувачи со состојба 31.12.2022

салдо	недоспеани	доспеани/недоспеани обврски					
		до 30 дена	од 31 до 60 дена	од 61 до 120 дена	од 121 до 270 дена	над 271 дена	вкупно
7.920.930	7.920.930						7.920.930

Старосна структура на обврски спрема добавувачи со состојба 31.12.2023

салдо	недоспеани	доспеани/недоспеани обврски					
		до 30 дена	од 31 до 60 дена	од 61 до 120 дена	од 121 до 270 дена	над 271 дена	вкупно
7.358.423	7.021.159	339.003	2015		(3.754)		7.358.423

БЕЛЕШКА 21. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ, ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ И ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

(во 000 денари)		
о п и с	2023	2022
Обврски за плата и надоместоци на плата	812	700
Вкупно	812	700

БЕЛЕШКА 22. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

(во 000 денари)		
о п и с	2023	2022
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход	345	871
Обврски за персонален данок	148	248
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомест	407	348
Вкупно	900	1,467

БЕЛЕШКА 23. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

(во 000 денари)		
о п и с	2023	2022
Обврски за надомест и други примања на членови	357	744
Обврски спрема вршители на дејност и други физички	955	1,344
Вкупно	1,312	2,088

Останатите краткорочни обврски се однесуваат на обврски за надоместоци за членови на одбори и краткорочни обврски за надоместоци на физички лица.

24. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Друштвото со состојба на 31.12.2023 година во финансиските извештаи нема обелоденето неизвесни обврски. На денот на изготвувањето на финансиските извештаи не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби од судски спорови.

25. ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

Даночните книги и евиденцијата на Друштвото за 2023 година не се ревидирани од страна на даночните власти, поради што евидентираните даночни обврски во овие финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни. Дополнителните даноци и евентуалните санкции кои би можеле да произлезат доколку биде извршена таква даночна инспекција неможе да се утврдат со разумна сигурност.

26. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

За целите на овие финансиски извештаи поврзани страни се кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 Обелоденување на поврзани субјекти.

Трансакции со поврзани страни

во денари

Опис	Побарувања	Обврски
Авто Мото Сојуз на Македонија Скопје	250	
АМСМ Услуги ДОО		197.252
АМСМ Услуги - Станица за Технички Преглед ДООЕЛ		791
АМСМ Услуги Консалтинг ДОО Скопје		27.966
Вкупно	250	226.009

Надоместоци на членови на надзорен и управен одбор

во денари

	нето износ	персонален данок	брuto износ
Надзорен одбор	1.080.000	120.000	1.200.000
Управен одбор	4.645.531	516.169	5.161.700

27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2023 година –датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи. Друштвото нема останати настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ЕМБС: 06363067

Целосно име: Осигурително брокерско друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	2.225.801,00			1.985.519,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)				11.698,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права				11.698,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.225.801,00			1.973.821,00
13	-- Постројки и опрема	381.073,00			113.860,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	48.891,00			64.124,00
18	-- Материјални средства во подготовка	1.795.837,00			1.795.837,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	29.293.045,00			32.323.367,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	11.174.855,00			9.389.824,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	250,00			113.985,00
47	-- Побарувања од купувачи	6.093.737,00			4.009.759,00
50	-- Побарувања од вработените	18.000,00			18.000,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	5.062.868,00			5.248.080,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	18.118.190,00			22.933.543,00
60	-- Парични средства	17.580.954,00			22.933.543,00
61	-- Парични еквиваленти	537.236,00			
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	422.590,00			4.617,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	31.941.436,00			34.313.503,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	21.478.670,00			21.117.124,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.060.860,00			3.060.860,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	3.836.675,00			3.836.675,00
72	-- Законски резерви	612.172,00			612.172,00
74	-- Останати резерви	3.224.503,00			3.224.503,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	14.219.589,00			13.888.096,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	361.546,00			331.493,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	10.462.766,00			13.196.379,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	10.462.766,00			13.196.379,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	226.009,00			209.075,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	7.131.922,00			8.657.644,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	81.344,00			73.265,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	407.072,00			348.214,00
100	-- Обврски кон вработените	812.291,00			700.327,00
101	-- Тековни даночни обврски	492.755,00			1.119.416,00
108	-- Останати краткорочни обврски	1.311.373,00			2.088.438,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	31.941.436,00			34.313.503,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	54.192.607,00			51.981.685,00
202	-- Приходи од продажба	54.096.346,00			51.691.244,00
203	-- Останати приходи	96.261,00			290.441,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	51.933.843,00			49.965.544,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	564.258,00			572.135,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	10.425.443,00			21.604.269,00
212	-- Останати трошоци од работењето	25.975.388,00			14.120.456,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	14.769.852,00			13.435.695,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	9.367.317,00			8.649.858,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	749.575,00			669.717,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.934.334,00			3.624.274,00
217	-- Останати трошоци за вработените	718.626,00			491.846,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	91.740,00			157.137,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	47.093,00			
222	-- Останати расходи од работењето	60.069,00			75.852,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	25.265,00			14.686,00
233	-- Останати финансиски приходи	25.265,00			14.686,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	2.284.029,00			2.030.827,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	2.284.029,00			2.030.827,00
252	-- Данок на добивка	1.922.483,00			1.699.334,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	361.546,00			331.493,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	24,00			30,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	361.546,00			331.493,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	361.546,00			331.493,00
269	-- Добивка за годината	361.546,00			331.493,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	361.546,00			331.493,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)				11.698,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	381.073,00			39.495,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	6.093.987,00			947.437,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 082 од БС)	5.485.458,00			4.935.097,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	11.579.445,00			9.271.322,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удела поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	3.060.860,00			3.060.860,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од	7.439.275,00			8.866.719,00

	нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БУ)			
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БУ)	407.072,00		348.214,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БУ)	10.462.766,00		12.848.165,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	54.096.346,00		51.691.244,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	54.096.346,00		51.691.244,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	21.240,00		12.890,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	367.578,00		303.896,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	71.725,00		89.744,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	101.316,00		120.702,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	2.399,00		15.640,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	685.358,00		627.171,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.614.675,00		4.725.460,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	408.894,00		400.008,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	19.164,00		10.570,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	6.430.029,00		7.232.409,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	429.011,00		441.516,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)			22.650,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.655.199,00		1.482.793,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)			2.949,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	38.792,00		48.147,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	5.306.313,00		4.877.982,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	24,00		30,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	5,00		5,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	14,00		14,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2487	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	54.096.346,00			
2611	- 96.09 - Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место	121.526,00			

Потпишано од:

Irena Velkova

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 O=D.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ДОДАДИ ВО КОШНИЧКА ПЕЧАТИ ЛИСТА НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Назив на друштвото

AMSM-ITB БРОКЕР

Адреса, седиште и телефон

Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51

Скопје

3181-325

Адреса за е-пошта

sinetkovodstvo@amsm.com.mk

31.12. 2023 година

(во денари)

Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)

		2023	2022
Средства			
1	Парични средства и парични еквиваленти	18.118.190	22.933.543
2	Побарувања од купувачите (краткорочни побарувања)	11.174.855	9.312.725
3	Залихи	0	0
4	Краткорочни финансиски средства	0	0
5	Други тековни средства (ABP)	422.590	4.617
6	Тековни средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	29.715.635	32.250.885
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	2.225.801	1.973.821
8	Долгорочни финансиски средства	0	0
9	Нематеријални средства	0	11.698
10	Долгорочни побарувања	0	0
11	Други долгорочни средства	0	0
12	Нетековни средства (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	2.225.801	1.985.519
13	Вкупни средства (6 + 12)	31.941.436	34.236.404
14	Вонбилансна актива	0	0
Обврски и Акционерски капитал			
15	Краткорочни обврски	10.462.766	13.196.379
16	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	0	0
17	Тековни обврски (15+16)	10.462.766	13.196.379
18	Долгорочни обврски и обврски за нетековни средства	0	0
19	Долгор. резервирања за ризици и трошоци и одл. дан. обврски	0	0
20	Нетековни обврски (18+19)	0	0
21	Вкупни обврски (17+20)	10.462.766	13.196.379
22	Капитал	3.060.860	3.060.860
23	Акумулирана добивка / Пренесена загуба	14.219.589	13.888.096
24	Резерви	3.836.675	3.836.675
25	Ревалоризациони резерви	0	0
26	Добивка / Загуба за деловната година	361.546	331.493
27	Вкупен капитал (22+23+24+25+26)	21.478.670	21.117.124
28	Вкупно Обврски и капитал (21+27)	31.941.436	34.313.503
29	Вонбилансна пасива	0	0

Биланс на успех (Извешта) за добивка и загуба)

01.01.- 31.12. 2023

година

(во денари)

2023

2022

- 30 Приходи од продажба
- 31 Останати оперативни приходи
- 32 Залихи на готови п-ди и недовршено п-во
- 33 Вкупно оперативни приходи (30+31+32)
- 34 Потрошени сировини и материјали
- 35 Трошоци за вработените
- 36 Амортизација на материјални средства
- 37 Вредносно усогласување на тековни средства
- 38 Набавна вредност на продадени стоки
- 39 Останати оперативни расходи
- 40 Вкупно оперативни расходи
- 41 Оперативна добивка (32 - 39)
- 42 Приходи од финансирање
- 43 Расходи од финансирање
- 44 Добивка пред оданочување (39+40-41)
- 45 Данок на добивка
- 46 Нето добивка / загуба

54.096.346	51.691.244
96.261	290.441
0	0
54.192.607	51.981.685
564.258	572.135
14.769.852	13.435.695
91.740	157.137
107.162	75.852
0	0
36.400.831	35.724.725
51.933.843	49.965.544
2.258.764	2.016.141
25.265	14.686
0	0
2.284.029	2.030.827
1.922.483	1.699.334
361.546	331.493

Извештај за промените во капиталот

(во денари)

47	Номиниран капитал
48	Нераспределена добивка на почетокот на периодот
48	Нето добивка/загуба за деловната година
49	Резерви
50	Ревалоризациони резерви
51	Исплатена дивиденда
52	Усогласувања на задржаната добивка
53	Нераспределена добивка на крајот на периодот
54	Вкупно капитал

2023	2022
3.060.860	3.060.860
14.219.589	13.888.096
361.546	331.493
3.836.675	3.836.675
0	0
0	0
0	0
18.417.810	18.056.264
39.896.480	39.173.388

Извештај за паричните текови

(во денари)

	2023	2022
55 Нето добивка / загуба по оданочување	361.546	331.493
56 Амортизација на материјални средства	91.740	157.137
57 Вредносно усогласување на тековни средства	-107.162	75.852
58 Побарувања од купувачите	-2.280.103	
59 Залихи	0	
60 Обврски кон добавувачи	-2.733.613	
61 Останати усогласувања		
62 Парични средства од оперативни активности	-4.667.592	564.482
63 Парични средства од инвестиции	343.720	0
64 Парични средства од финансиски активности	0	0
65 Нето зголемување намалување на паричните текови	-4.323.872	564.482
66 Парични средства на почетокот на периодот	22.933.543	0
67 Парични средства на крајот на периодот	18.118.190	22.933.543

Назив на друштвото	МОБИЛИТИ БРОКЕР
Адреса	Ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51
Седиште	Скопје
Телефон	3181-325
Единствен даночен број	

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

за 2023 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото	МОБИЛИТИ БРОКЕР		
Форма на трговско друштво	ДОО		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	0805-50/155020220001140		
Седиште	Ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51 Скопје		
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува	66.22 Дејности на застапници во осигурување и осиг.посредници		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)			
Број на вработени према степен на образование	Основно	Средно	Високо
Сопственичка структура	100% домашни физички лица		
Други релевантни информации за друштвото	Друштвото е основано во 2008 година		

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти-МСФИ за МСЕ / Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Поединечна
Валута на презентација	МКД

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

Вреднувањето на средствата и обврските се врши според методот на набавна вредност (историски трошоци), а приходите и расходите се вреднуваат согласно со методот на фактурирана реализација и принципот на судирање.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Применети методи на значајни проценки кои се применети
(за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго).

Во 2023 година посебни проценки на средствата, обврските, приходите и расходите не се вршени.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција

Промена на сметководствените политики и корекции на грешки во 2023 година не се вршени

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот

*Пазарниот ризик, Друштвото го контролира со добри политики на менаџментот.
Друштвото не е изложено на кредитен ризик.
Ризикот на ликвидноста, друштвото го апсолвира со контроли на паричниот тек,
атомизирање на депозити во големи македонски банки кои работат со лиценца издадена од НБРСМ.*

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2023 (тековна година)	68.516		2.490.199	0	0	2.558.715
Зголемување						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2023 (тековна година)	68.516	0	2.490.199	0	0	2.558.715
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2023 (тековна година)	68.516	0	2.478.501	0	0	2.547.017
Амортизација			11.698			11.698
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2023 (тековна година)	68.516	0	2.490.199	0	0	2.558.715
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (тековна година)	0	0	11.698	0	0	11.698

Набавна вредност						2.558.715
Салдо на 1 Јануари 2022 (претходна година)	68.516		2.490.199			0
Зголемување						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2022 (претходна година)	68.516	0	2.490.199	0	0	2.558.715
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2022 (претходна година)	68.516		2.378.466			2.446.982
Амортизација			100.035			100.035
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2022 (претходна година)	68.516	0	2.478.501	0	0	2.547.017
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022 (претходна година)	0	0	11.698	0	0	11.698
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022 (претходна година)	0	0	111.733	0	0	111.733

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Земјиште	Градежни објекти	Опремена	Инвестиции од тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2023 (тековна година)			4.631.983	1.795.837	6.427.820
Зголемување			332.023	332.023	664.046
Намалување			1.338.887	332.023	1.670.910
Салдо на 31 Декември 2023 (тековна година)	0	0	3.625.119	1.795.837	5.420.956
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2023 (тековна година)			4.453.999		4.453.999
Амортизација			80.042		80.042
Намалување			1.338.886		1.338.886
Салдо на 31 Декември 2023 (тековна година)	0	0	1.195.155	0	3.195.155
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (тековна година)	0	0	429.964	1.795.837	2.225.801
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (тековна година)	0	0	177.984	1.795.837	1.973.821

Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2022 (претходна година)			4.596.122		4.596.122
Зголемување			147.448	1.943.285	2.090.733
Намалување			111.587	147.448	259.035
Салдо на 31 Декември 2022 (претходна година)	0	0	4.631.983	1.795.837	6.427.820
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2022 (претходна година)			4.508.484		4.508.484
Амортизација			57.102		57.102
Намалување			111.587		111.587
Салдо на 31 Декември 2022 (претходна година)	0	0	4.453.999	0	4.453.999
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022 (претходна година)	0	0	177.984	1.795.837	1.973.821
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022 (претходна година)			87.638		87.638

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2023	Недлвршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќегодиш- ни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2023 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2023 (тековна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0
2022						0
Состојба на 1 Јануари 2022 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2022 (претходна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

--

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	12 910.039	11.201.756
Побарувања од купувачи во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	1.992.041	1.887.666
Ведносно усогласување на побарувања	3.745.225	3.698.132
Вкупно:	11.156.855	9.391.290

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	17.322.273	22.142.419
Парични средства во денарска благајна	258.681	306.377
Девизна сметка		
Девизна благајна		
Вкупно:	17.580.954	22.448.796

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.2023	%	Состојба		31.12.2023	%
				зголем.	намал.		
2023 (тековна година)						3.060.860	
Обични акции	Физички лица	3.060.860	0			0	
	Правни лица	0	0			0	
	Откупени сопствени акции	0	0			0	
Приоритетни акции	ФПИО	0	0			0	
Вкупно:		3.060.860	0	0	0	3.060.860	0
		01.01.2022	%	Состојба		31.12.2022	%
				зголем.	намал.		
2022 (претходна година)				3.060.860		3.060.860	
Обични акции	Физички лица					0	
	Правни лица					0	
	Откупени сопствени акции					0	
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		0	0	3.060.860	0	3.060.860	0

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		0	0

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	7.357.931	8.657.644
Добавувачи во странство		
Добавувачи за нефактурирани стоки	7.357.931	8.657.644
Вкупно:		

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство	0	0
Вкупно:		

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	54.096.346	51.691.244
Приходи од продажба во странство	54.096.346	51.691.244
Вкупно:		

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини		
Приходи од наплатени отпишани побарувања		
Приходи од државни поддршки		
Вкупно:	0	0

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги		
Трошоци за саеми		
Наемнина	4.614.675	4.725.460
Дневници за службени патувања и патни трошоци	19.164	10.570
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	6.430.029	7.232.409
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	183.059	292.638
Премии за осигурување	213.564	22.650
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	1.655.199	1.482.793
Трошоци за ревизија	498.107	398.837
Трошоци за останати интелектуални услуги	1.596.938	4.289.223
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Загуби од отуѓување на нетековни средства		75.852
Останати расходи		
Вкупно останати оперативни расходи	15.210.735	18.530.432

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи		
Обврски по основ на купопродажни односи		
Приходи од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

Во, Скопје

На ден 29.02. 2024 година

Лице одговорно за составување на извештајот:

Ирена Велкова

законски застапник:

Димитар Миндов



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Подготвена Управа за јавни приходи

Посебен
даночен статус

☐ Заштитни
друштва

☐ ТИРЗ

☐ Казнено поправни
домови

Единствен
даночен број

4030008031445

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

MOBILITI BROKER A.D.SKOPJE MITROP.TEODOSIJ GOLC

Телефон

е-пошта

kontakt@mobilitybroker.com.mk

14/03/2024 10:52:24

1403241702 85
1 СКОПЈЕ-ЦЕНТАР

Даночен период

од 01/01/2023

до 31/12/2023

Рок за
поднесување 15/03/2024

Исправка
на ДБ

Број

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

* без дени

АОП

01	2284029
02	16940797
03	6100
04	0
05	0
06	0
07	0
08	0
09	16415834
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	415054
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	56716
26	0
27	0
28	0
29	0

I. Финансиски резултат во Биланс на успех

II. Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)

- Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста
- Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ
- Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД
- Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон
- Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документиран
- Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, над износите утврдени со закон
- Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон
- Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон
- Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон
- Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон
- Скриени исплати на добивки
- Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)
- Трошоци за репрезентација
- Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година
- Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината
- Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД
- Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот
- Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени
- Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник
- Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата
- Трошоци за стипендии
- Трошоци на кало, растур, крш и расипување
- Траен отпис на ненаплатени побарувања
- Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон
- Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство
- Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно
- Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства

28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки изд пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30		0
29.	Преостаната сегашна вредност на основните Средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31		0
30.	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32		47093
31.	Износ на ненаплатени побарувања од заем	33		0
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рика“ меѓу поврзани лица	34		0
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рика“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35		0
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36		0
35.	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37		0
36.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери - нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38		0
37.	Други усогласувања на расходи	39		0
III.	Даночна основа (I+II)	40		19224826
IV.	Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)	41		0
38.	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42		0
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43		0
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	44		0
41.	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДЛ, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	45		0
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46		0
43.	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47		0
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48		0
V.	Даночна основа по намалување (III- IV)	49		19224826
VI.	Пресметан данок на добивка (V x 10%)	50		1922483
VII.	Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)	51		0
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52		0
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53		0
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДЛ	54		0
48.	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДЛ	55		0
VIII.	Пресметан данок по намалување (VI-VII)	56		1922483
49.	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57		1728899
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58		0
51.	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58)	59		193584
IX.	ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60		0
53.	Загуби од претходни години за кои правото на покрите во рок од три години не е изминато	61		0
54.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62		0
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДЛ	63		0
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64		0
57.	Остварен вкупен приход во годината	65		54217872
58.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66		0
59.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67		0
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68		0
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69		0
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДЛ	70		0

За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до пропишаната ставка кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во странство) >>>

За пополнување на податоците за дивиденди со учество во капиталот на друг даночен обврзник од Изјава за платен данок на добивка образец И-ПД кликнете тука(Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го образецот И-ПД) >>>

ПРИЛОГ
со податоци за трансакции меѓу поврзани лица

А. ТРАНСАКЦИИ МЕЃУ ПОВРЗАНИ ЛИЦА СОГЛАСНО ЧЛЕН 12 И ЧЛЕН 12-А ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

Реден број	Вид на трансакција	Продажба	Набавка
1	Нематеријални средства	0	0
2	Материјални средства	0	0
3	Финансиски средства, освен заеми	0	0
4	Заеми	0	0
5	Залихи на материјали, производи и стоки	0	0

Реден број	Вид на трансакција	Приход	Трошоци
6	Камати	0	0
7	Услуги	0	0
8	Надоместоци за авторски права	0	0
9	Вкупен износ на останати трансакции	0	0

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Ирена Велкова		
ЕДБ / ЕМБГ	0709989455035	Датум на пополнување	4/03/2024 10:51:37
Својство	smetkovoditel	Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Ирена Велкова		
ЕМБГ	0709989455035	Датум на пополнување	
Својство	smetkovoditel	Потпис	Електронски потпишана

* Пополнува Управата за јавни приходи

Податоци за обработката	
----------------------------	--

Одделение за брокерско друштво
МОБИЛИТИ
БРОКЕР

Бр. 03-865/2
04.05.2024 год.
АД СКОПЈЕ



**МОБИЛИТИ
БРОКЕР**

2023

**ГОДИШЕН
ИЗВЕШТАЈ**

Извештај за работењето на Друштвото во 2023 година

Мај 2024

1. Вовед
- Мобилити Брокер АД Скопје
- Управа на Друштвото
2. Перформансите на Мобилити Брокер во 2023 година
- Премија за осигурување
3. Финансиски резултат
- Биланс на состојба
- Биланс на успех
4. Нефинансиско работење
5. Вработени
6. Резиме на работењето на Друштвото во 2023 година и идни планови

1. ВОВЕД

МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје, осигурително брокерско друштво е независно акционерско друштво со седиште во Скопје. Покрај Скопје, друштвото е претставено преку подружниците на територијата на Р. Македонија.

Повеќе од 15 години, основна дејност на Друштвото е посредување во осигурување за физички и правни лица по сите класи на осигурување, односно обезбедување заштита на вредностите што најмногу значат за една личност и бизнисот. Друштвото има високо разработени работни постапки и начела.

- Мисијата на Друштвото е да обезбеди услуга која по своите стандарди одговара на најдобар можен начин на потребите и барањата на клиентите.

Друштвото има двостепен систем на управување: Собрание, Управен и Надзорен Одбор. Внатрешната организација во поширока смисла ја чинат Дирекцијата и подружниците.

Бројот на вработени на крајот на 2023 година изнесуваше 29 вработени во 13 подружници и Дирекцијата на друштвото.

- Управа на компанијата

Надзорен Одбор:

Спасе Јовковски

Претседател на Надзорен Одбор

Јонче лајмановски

Член на Надзорниот Одбор

Никола Пехливанов

Член на Надзорниот Одбор

Управен Одбор:

Димитар Миновски

Претседател на Управниот Одбор

Мирослав Крстовски

Член на Управниот Одбор

Воислав Ристовски

Член на Управниот Одбор

Роберто Рогожарски

Член на Управниот Одбор

Љубе Матески

Член на Управниот Одбор

2. ПЕРФОРМАНСИТЕ НА МОБИЛИТИ БРОКЕР АД СКОПЈЕ ВО 2023 ГОДИНА

Друштвото во 2023 година постигна силни перформанси. Го потврди високиот квалитет во работењето и значајната позиција како Осигурително брокерско друштво. Доследно придржувајќи се на дефинираната стратегија на работење, повторно оствари позитивни резултати. Друштвото во текот на 2023 година оствари раст на полисираната премија од 3.81% и 4% во бројот на издадени полиси – остварена е полисирана премија во износ од 180.455 милиони денари. Во споредба со минатата година приходите се зголемија и достигнаа 54.218 милиони денари. Овој раст беше поттикнат од комбинација на зголемена продажба од постоечки клиенти и нови напори за развој на бизнисот.

Исто така, продолживме да се фокусираме на подобрување на нашето искуство со клиентите, што резултираше со повисока стапка на задржување. Нашиот тим работеше напорно за да изгради силни односи со нашите клиенти и ние сме горди што известуваме за високо ниво на задоволство и задржување на клиентите. Вработените пружија одлична услуга за клиентите и приспособени решенија за осигурување за да ги задоволат нивните потреби, што резултираше со зголемено задоволство.

Во 2023 година Друштвото оствари вкупна полисирана премија во износ од 180.455 милиони денари, по класи на осигурување како што е прикажано во продолжение:

*000

Вид на осигурување	Класа	Остварување 2023	Остварување 2022	2023/2022
Осигурување од незгода	1	5.213	5.196	17
Здравствено осигурување	2	411	101	310
Осигурување на патнички возила - каско	3	5.601	5.267	334
Осигурување на стока во превоз	7	559	235	324
Пожар и Имот	08 и 09	2.805	2.700	105
Автомобилска одговорност	10	159.630	154.950	4.680
Одговорност	13	2.224	1.235	989
Туристички услуги	18	2.008	1.941	67
Живот	19	2.004	2.200	-196
Вкупно		180.455	173.825	6.630

Друштвото во 2023 година својата дејност ја обавуваше преку Дирекцијата и неговите подружници во Скопје (Центар и Чаир), Велес, Кичево, Тетово, Струга, Охрид, Битола, Штип, Струмица, Винаца, ГП. Богородица и ГП Делчево.

3. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Нашата финансиска состојба остана стабилна во текот на целата година. Годишната ја завршивме позитивно, поттикнато од повисоките приходи и подобрената оперативна ефикасност.

■ Биланс на состојба

ПОЗИЦИЈА	АОП	Бр. на белешка	Износ	
			Тековна година	Претходна година
		1	2	3
АКТИВА:				
A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		2.225.801	1.985.519
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		0	11.698
1. Издатоци за развој	003		0	0
2. Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		0	11698
3. Гудвил	005		0	0
4. Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	0
5. Нематеријални средства во подготовка	007		0	0
6. Останати нематеријални средства	008		0	0
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		2.225.801	1.973.821
1. Недвижности (011+012)	010		0	0
1.1. Земјиште	011		0	0
1.2. Градежни објекти	012		0	0
2. Постројки и опрема	013		381073	113860
3. Транспортни средства	014		0	0
4. Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		48891	64124
5. Биолошки средства	016		0	0
6. Аванси за набавка за материјални средства	017		0	0
7. Материјални средства во подготовка	018		1795837	1795837
8. Останати материјални средства	019		0	0
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		0	0
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		0	0
1. Вложувања во подружници	022		0	0
2. Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0	0

3. Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0	0
4. Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		0	0
5. Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
5.1. Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027		0	0
5.2. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	028		0	0
5.3. Вложувања во хартии од вредност според објективна вредност преку добивката или загубата	029		0	0
6. Останати долгорочни финансиски средства	030		0	0
V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
1. Побарувања од поврзани друштва	032		0	0
2. Побарувања од купувачи	033		0	0
3. Останати долгорочни побарувања	034		0	0
VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035		0	0
Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		29.293.045	32.246.268
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		0	0
1. Залихи на сировини и материјали	038		0	0
2. Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		0	0
3. Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		0	0
4. Залихи на готови производи	041		0	0
5. Залихи на трговски стоки	042		0	0
6. Залихи на биолошки средства	043		0	0
II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	044		0	0
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		11.174.855	9.312.725
1. Побарувања од поврзани друштва	046		250	36886
2. Побарувања од купувачи	047		6093737	4009759
3. Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		0	0
4. Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (протплати)	049		0	0
5. Побарувања од работните	050		18000	18000
6. Останати краткорочни побарувања	051		5062868	5248080

IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		0	0
1. Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
1.1. Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		0	0
1.2. Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		0	0
2. Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056		0	0
3. Побарувања по дадени заеми	057		0	0
4. Останати краткорочни финансиски средства	058		0	0
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		18.118.190	22.933.543
1. Парични средства	060		17580954	22933543
2. Парични еквиваленти	061		537236	0
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062		422590	4617
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		31.941.436	34.236.404
B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064		0	0
ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068- 069+070+071+075-076+077-078)	065		21.478.670	21.117.124
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		3060860	3060860
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		0	0
III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ	068		0	0
IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	069		0	0
V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		0	0
VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		3.836.675	3.836.675
1. Законски резерви	072		612172	612172
2. Статутарни резерви	073		0	0
3. Останати резерви	074		3224503	3224503
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		14219589	13888096
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	076		0	0
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		361546	331493
X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	0
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079		0	0
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		0	0
B. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		10.462.766	13.196.379

I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		0	0
1. Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		0	0
2. Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		0	0
II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
1. Обврски спрема поврзани лица	086		0	0
2. Обврски спрема добавувачи	087		0	0
3. Обврски за аванси, депозити и науци	088		0	0
4. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		0	0
5. Обврски по заеми и кредити	090		0	0
6. Обврски хартии од вредност	091		0	0
7. Останати финансиски обврски	092		0	0
8. Останати долгорочни обврски	093		0	0
III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094		0	0
IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		10.462.766	13.196.379
1. Обврски спрема поврзани друштва	096		226009	209075
2. Обврски спрема добавувачи	097		7131922	8657644
3. Обврски за аванси, депозити и науци	098		81344	73265
4. Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомеси на плата	099		407072	348214
5. Обврски кон вработените	100		812291	700327
6. Тековни даночни обврски	101		492755	1119416
7. Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0	0
8. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		0	0
9. Обврски по заеми и кредити	104		0	0
10. Обврски по хартии од вредност	105		0	0
11. Обврски по основ на учество во резултатот	106		0	0
12. Останати финансиски обврски	107		0	0
13. Останати краткорочни обврски	108		1311373	2088438
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		0	0
VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЈБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		0	0

ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111	31.941.436	34.313.503
В. ВОНЕБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112	0	0

■ Биланс на успех

ПОЗИЦИЈА	АОП	Бр. на белешка	Износ	
			Тековна година	Претходна година
		1	2	3
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		54.192.607	51.981.685
1. Приходи од продажба	202		54096346	51691244
2. Останати приходи	203		96261	290441
3. Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство				
3.1. Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		0	0
3.2. Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		0	0
4. Капитализирано сопствено производство и услуги	206		0	0
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		51.933.843	49.965.544
1. Трошоци за сировини и други материјали	208		564258	572135
2. Набавна вредност на продадени стоки	209		0	0
3. Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		0	0
4. Услуги со карактер на материјални трошоци	211		10425443	21604269
5. Останати трошоци од работењето	212		25975388	14120456
6. Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		14769852	13435695
6.1. Плати и надоместоци на плата (нето)	214		9367317	8649858
6.2. Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		749575	669717
6.3. Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		3934334	3624274
6.4. Останати трошоци за вработените	217		718626	491846
7. Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		91740	157137

8. Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219	0	0
9. Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220	47093	0
10. Резервирања за трошоци и ризици	221	0	0
11. Останати расходи од работењето	222	60069	75852
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ \\n(224+229+230+231+232+233)	223	25.265	14.686
1. Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224	0	0
1.1. Приходи од вложувања во поврзани друштва	225	0	0
1.2. Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226	0	0
1.3. Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227	0	0
1.4. Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228	0	0
2. Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229	0	0
3. Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230	0	0
4. Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231	0	0
5. Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232	0	0
6. Останати финансиски приходи	233	25265	14686
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ \\n(235+239+240+241+242+243)	234	0	0
1. Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235	0	0
1.1. Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236	0	0
1.2. Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237	0	0
1.3. Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238	0	0
2. Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239	0	0
3. Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240	0	0
4. Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241	0	0
5. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242	0	0
6. Останати финансиски расходи	243	0	0
V. Удел во добивката на придружените друштва	244	0	0

V.1. Удел во загубата на придружените друштва	245	0	0
VI. Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246	2.284.029	2.030.827
VI.1. Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247	0	0
VII. Нето добивка од прекинати работења	248	0	0
VII.1. Нето загуба од прекинати работења	249	0	0
VIII. Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250	2.284.029	2.030.827
VIII.1. Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251	0	0
IX. Данок на добивка	252	1922483	1699334
X. Одложени даночни приходи	253	0	0
X.1. Одложени даночни расходи	254	0	0
XI. НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255	361.546	331.493
XI.1. НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256	0	0
XII. Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257	24	30
XIII. Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258	12	12
ДОБИВКА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259	361546	331493
Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260	361546	331493
Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261	0	0
Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262	0	0
Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263	0	0
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264	0	0
Вкупна основна заработувачка по акција	265	0	0
Вкупна разводнета заработувачка по акција	266	0	0
Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267	0	0
Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	268	0	0

4. НЕФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Маркетинг активностите во 2023 година беа насочени кон продолжување на кампањата "Ве советуваме и застапуваме во осигурувањето, со посебен акцент на бесплатното посредување при оштетно побарување.

Од друга страна, Друштвото продолжи да го подобрува информацискиот систем за тој да одговара на тековните деловни барања и потреби, посебно во делот на поднесување на извештаите во новиот софтвер на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

5. ВРАБОТЕНИ

На 31.12.2023 година Друштвото имаше просечен број на вработени 29. Бројот на лиценцирани брокери на крајот на годината е 26, додека вработени асистенти за продажба е 3.

Број на вработени	31.12.2023	31.12.2022
Лиценцирани брокери	26	23
Администрација	3	6
Вкупно	29	29
Определено време	12	14
Неопределено време	17	15
Вкупно	29	29

6. РЕЗИМЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА МОБИЛИТИ БРОКЕР ВО 2023 ГОДИНА И ИДНИ ПЛАНОВИ

Гледајќи напред кон 2024 година, остануваме оптимисти за иднината на ова Друштво. Планираме да продолжиме да се фокусираме на подобрување на искуството на клиентите, проширување на нашите напори за развој на бизнисот и инвестирање во нови технологии за подобрување на нашите услуги.

Исто така, планираме да ги зголемиме нашите напори за привлекување нови и задржување на искусните вработени, бидејќи ја препознаваме важноста да се има квалификуван и мотивиран тим за да ги постигнеме нашите цели.

Како заклучок, ние сме горди на достигнувањата во 2023 година и подготвени за можностите кои ни претстојат во 2024 година.

Остануваме посветени на обезбедување одлична услуга за нашите клиенти, одржување силна финансиска позиција и развој на бизнисот на еден одржлив и одговорен начин.

Им благодариме на нашите клиенти, вработени и акционери за нивната континуирана поддршка и доверба во МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје.

МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје

Оперативен директор

Владо Исјановски